

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот „Вклучени и активни млади“ финансиран од Европската Унија, објавува :

Повик за учесници на обука за:

„Форми на младинско учество како потенцијал за успешно спроведување на локалната младинска стратегија на општина Шуто Оризари“

Здружението на граѓани “РОМАВЕРЗИТАС“ објавува

Повик за учесници на обука за :

Форми на младинско учество како потенцијал за успешно спроведување на локалната младинска стратегија на општина Шуто Оризари

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, во рамки на проектот „Вклучени и активни млади“, со број на грант IPA/2017/393-661, под-грант на Проектот за младинско изразување спроведуван од Младински образовен форум, Центарот за балканска соработка - Љоја и Младински сојуз Крушево, финансиски поддржан од Европската Унија објавува **Повик за учесници на обука за : Форми на младинско учество како потенцијал за успешно спроведување на локалната младинска стратегија на општина Шуто Оризари.** Учесниците на обуката ќе се стекнат со знаења за форми на младинско учество како потенцијал за успешно спроведување на локалната младинска стратегија во општина Шуто Оризари, која ги опфаќа следните области: младинско учество, младинско информирање, образование, вработување, култура, спорт и здравство.

1. Опис на обуката:

На работилницата преку пристап на неформално образование, учесниците ќе се стекнат со основни вештини и знаења кои се потребни за функционално делување на локално ниво. Оваа работилница ќе служи за запознавање и стекнување со знаења за практикување на формите на младинско учество со особен фокус на механизмите за функционално делување на локалниот младински совет.



Проектот е финансиран од Европската Унија.



2. Услови за пријавување

Заинтересираните кандидати за учество на обуката треба да ги исполнат следните услови:

- Да имаат искуство во процеси младинско учество, младински активизам, спроведување на младински политики, унапредување на младинското прашање;
- Да се мотивирани за придонес во унапредување на положбата на младите преку спроведување на локални младински политики;
- Да бидат проактивни и ориентирани кон учење и развој.

3. Предности при процесот на селекција ќе имаат кандидатите :

- Членови во неформална/формална младински мрежи;
- Локални актери кои делуваат во следните области: младинско учество, младинско информирање, образование, вработување, култура, спорт и здравство;
- Млади жители на Општина Шуто Оризари.

4. Начин за аплицирање

- Пополнета електронска пријава, на следниот линк: <https://muhamedajvaz.typeform.com/to/B6ZBsH>, најдоцна до **13.01.2020.**

5. Селекција на кандидати

Селекцијата на кандидатите ќе ја вршат членовите на Комисијата за евалуација и селекција во рамки на проектот „Вклучени и активни млади“ на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“.



Проектот е финансиран од Европската Унија.





LOJA



Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел.: 075/758-535, секој работен ден од 10.00 до 18:00 часот или електронски на е-маил адресата: info.romaversitasmk@gmail.com



Проектот е финансиран од Европската Унија.

